

ПОРОМЕЛ У

Адитив за малтери за судање – аерант/пластификатор
Одговара на EN 934-3 :T2

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Адитив за производство на цемент, наменет за производство на сидарски малтери.
Адитив за производство на сидарски малтери.

СВОЈСТВА

- Вовлекување на микро воздушни пори во сидарскиот малтер
- Намалување на количината на вода потребна за подготовка на сидарскиот малтер
- Зголемување на пластичноста и обработливоста на свежиот малтер
- Зголемување на отпорноста на мраз на стврднатиот малтер
- Зголемување на капацитетот на мелницата при процесот за производство на сидарски цемент

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	/	Портокалова течност
Густина:	EN ISO 2811-1	(1.02±0.02) g/cm ³
Содржина на алкалии:	EN 480-12	≤2,0%
Содржина на хлориди	EN 480-10	≤0,1%
pH:	EN ISO 4316	7±1
Температура на мрзнење;	/	0°C
Вкупна колчина на воздух A1 по стандардно мешање	EN 1015-7 Метода А	A1=(17±3)%
Содржина на воздух по 1 час мирување	EN 1015-7 Метода А	≥A1 - 3%
Содржина на воздух по продолжено мешање	EN 1015-7 Метода А	≤A1+5% и A1 - 5%
Редукција на вода	EN 480-13	≥ 8%
Јакост на притисок на 28 дена	EN 1015-11	≥ 70% од контролна мешавина

ДОЗИРАЊЕ И ПЕРФОРМАНСИ:

Поромел У се дозира во границите од 0.05-0.2% во однос на масата на цемент во сидарскиот малтер. При процесот на производство на сидарски цемент се дозира пред влез во самата мелница со распрскување. При дозирања повисоки од 0.08% овозможува редукција на вода над 8% и содржина на вовлечен воздух од над 15%. Точното дозирање се утврдува со вршење на претходни лабораториски и индустриски проби.


ПАКУВАЊЕ

Контејнери: 1000 kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинално пакување на температура од 5°C до 35°C, заштитено од директно влијание на сончеви зраци. Рок на употреба 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 12 GAFA001/5 EN 934-3:2009+A1:2012 ПОРОМЕЛ У Адитив за малтер, аерант/пластификатор EN 934-3:T2	
Содржина на хлор јони	≤ 0,1% по маса
Содржина на алкалии	≤ 2,0% по маса
Корозивно делување	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008, Анекс А.1

Опасност по здравјето: Поромел У не содржи токсични материји, но и покрај тоа потребно да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожата, очите или да се проголта. Во случај на контакт со кожа или со очите, потребно е веднаш плакнење со чиста проточна вода. Доколку се проголта, потребно е да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Поромел У е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Поромел У се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.